


VLADIMIR VELIČKOVSKI

# ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ

50  
1953-2003  
години

Работнички универзитет "Јоска Свештарот" – Струмица



Засенчено сонце, 1999 / масло на платно / 70 x 100 см

07. MAJ 2004

## ОД БИОГРАФИЈАТА

Владимир Величковски е роден на 7 мај 1949 година во Скопје, од татко скопјанец (од Маџир маало), кој учествувал (како шивач), во предвоеното работничко движење а потоа и во ослободувањето на градот Скопје, (како припадник на 12 Скопска бригада). Детството го поминал во куќата на дедо му (познат млекар), во скопското „Дебар маало“. Семејството на мајка му се доселило од Лазарополе во Скопје во втората половина на 20-тите години.

Цртал од најраното детство, а со посебно задоволство изработувал колажи (лепени со тесто). Приредувал индивидуални изложби во училиштето „11 Октомври“, како и во училиштето „29 Ноември“ каде што наставник била Катја Ефтикова. Во гимназијата „Јосип Броз Тито“, во прва година, ликовно му предавал Владо Поповски а, во гимназијата „Георги Димитров“, сликарот Пеце Видимче. Пред скопскиот земјотрес од 1963 година, во Работничкиот дом кратко време го посетувал ликовниот курс кај Ристо Лозановски. Потоа се формираше клубот на сликари-аматери „Зограф“, под раководство на Теофил Шулајковски. Родителите не го поттикнувале да биде сликар. Напротив, го прекорувале и му држеле лекции за тоа дека се работи за несериозен избор на професија од која не може да се живее.

Во летото 1968 година се подготвувал за приемен испит на Академијата за ликовни уметности во Белград. Испитот го положил, но студентските немири, настаните во Прага и беспариската направиле да се врати во Скопје. Во почетокот помислил дека студиите по хемија ќе му овозможат подобро да ги запознае боите. Но, сепак, се запишал на Филозофскиот факултет во Скопје. Тој период бил исполнет со сликање, главно на хартија, со пастел и водени техники. Изработил повеќе сценографски скици за опери. Со Александар Фодуловиќи грундираше првите платна. Платна и книги купувал од пари заработка со работа во Македонскиот народен театар, како и со сликање паноа со Дизниевите јунаци по повод новогодишните празници организирани на плоштадот во Скопје. Покрај тоа, на Вишата педагошка академија во Скопје позираше за портрет во класата на сликарот Димитар Кондовски. Другиот дел на неговото образование се состоел во страстно читање книги, како и гледање оригинални дела (најмногу во Париз, во текот на 1976-77 година, како и во други центри во светот). Постепено го откриваше сликарството на Рембрант и Делакроа, потоа, на Моне и Ван Гог, на Сутин, Нолде, Коњовиќи други автори на сликарскиот неоекспресионизам, како и она на Бонар, Атлан итн. Повремено како студент сликал акварели со поетот Ефтиј Клетников во неговото родно Негрево.

Од 1970 организирал самостојни изложби. Првата изложба ја направил во бараката на Меѓународниот студентски клуб во Скопје, (што ја отворил тогашниот младински функционер Добри Филипче. Учествувал на повеќе ликовни колонии во земјата и во соседна Србија, заради можноста поцелосно да му се посвети на сликарството. Сликарот Петар Мазев, како и писателот Митко Маџунков живо и со внимание реагирале на сликите изработени на колонијата "Огражден" на Дојранско езеро, како и во манастирот "Св. Јоаким Осоговски". Во последните неколку години повремено слика во ателјето на скулпторот Ангел Димовски - Чауш.

Во 1994 година станува член на ДЛУМ, во време кога претседател бил сликарот Глигор Чемерски.

Завршил Филозофски факултет, група Историја со историја на уметноста, во 1974, во Скопје (проф. Димче Коцо). Магистрираше 1985 во Белград, на тема „Тенденции во македонската скулптура, 1945-1980“ (ментор проф. Лазар Трифуновиќ). Пријавил докторска дисертација „Геометризмот и неговите видови во македонската уметност“ во Љубљана (проф. Наце Шуми), но поради војната во југословенските земји во почетокот на 90-тите години неговата намера не се реализирала. Докторираше 1997 во Скопје, на тема „Портретот во македонската уметност на XX век“ (проф. Борис Петковски).

Бил ликовен критичар на весникот „Нова Македонија“ (1973-1994), на препорака од проф. Цветан Грозданов. Последните неколку години пишува за скопски „Дневник“. Член е на Меѓународното здружение на ликовни критичари во Македонија (AICA). Престојувал во Париз (1976-1977) како стипендист на француската влада за ликовна критика. Ги посетувал предавањата на Бернар Доривал и на други угледни професори на Сорбона. Значаен период во неговата работа како организатор на изложби, и како критичар е периодот од 1984 година до крајот на деценијата (активноста на групата "Зеро" итн.).

Објавил повеќе текстови за современата уметност. Автор е на дваесетина книги за македонската ликовна уметност, изработени во услови кои во поразвиени средини во светот би биле неприфатливи. Првата книга е објавена во 1986 во Скопје, со наслов „Ликовен меѓупростор“. Одблизу ја следел и претставувал творечката работа на повеќе македонски уметници, посебно на Вангел Коџман, Родольуб Анастасов, Томо Шијак, Васко Ташковски, Данчо Кал'чев и други, здобивајќи се, меѓу другото и со некои драгоцености наука.

Организирал повеќе авторски изложби на теми од современата македонска уметност. Првата изложба била организирана во Скопје во 1984 година, со наслов „Нови појави во македонската ликовна уметност во последната деценија“. До сега малку направил за афирмација на македонската уметност надвор од земјата. Тоа е задача пред се на музеите и галериите кај нас (МСУ, Уметничка галерија во Скопје итн.). Сепак длабоко е уверен дека може да се делува на изградување на критичка свест и творечки амбиент во сопствената средина. Факт е, меѓутоа дека во нашата сиромашна средина не може да не опстојува свеста дека сме периферија во однос на некој центар.

По дипломирањето, на вработување чекал повеќе од две години. По неуспешните обиди да најде работа во Музејот на современата уметност, подоцна и во Уметничката галерија во Скопје, во 1975 година, во месец ноември се вработил во Историскиот музеј, кој подоцна станал дел од Музејот на Македонија. Се обидел преку музејот да добие простор за работа, но обидот не успеал.

Од 1998 година работи како професор по модерна и современа уметност на Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Пред две години го основал Центарот за визуелни уметности при спомнатиот Институт. Тоа е значајна промена во неговиот живот и во професијата.


## ЗА СЛИКАРСТВОТО

Како изгледа мојата сликарска постапка? Почнувам со лесно скицирање на мотивот, а потоа, со подеднаков занес, влегувам во оформување на делото. Сликите некогашги преработувам, надевајќи се дека ќе го остварам првиот, автентичен момент на вдахновение. Се обидувам сликата (на хартија или на платно) да ја исполнам со топла и звучна боја, со ритам и светлина, при што треба да се оствари уште една димензија, а тоа е лирското или интимистичкото доживување на светот. Мoите творби припаѓаат на т.н. „спонтани“ слики кои, наизглед, се изработени ненадејно и без подготовка. Сликарскиот чин е медиум кој ме ослободува од поривот и огнот во себе. Со боените дамки и непосредниот ракопис сакам да остварам повисок пиктурален интензитет и ликовни траги кои се некој вид психограми. Всушност, во самата внатрешност на работите го барам тоа што нив ги движи за да живеат и зрачат, да оддаваат некаква лирска или еротска енергија. Елементите и идеограмските фигури се секогашво движење, благодарение на живата линија и дамките во боја. Тие талкаат по површината и ја содржат непредвидливоста на потегот кој во еден постојан и органски ритам ја згуснува или ја прави игрива и лесна пиктуралната структура на сликата. Мотивите кои често се проткајуваат (сонце, танц, пејзаж, посебно присниот амбиент на македонската бавча, куки или манастири) се обработени со некаква полетност или спонтаност, стремејќи кон остварување кохерентност на сликата. Елементите за мене се живи, тие дишат и говорат, се умножуваат за да го потврдат своето значење (кругот кој е симбол на тапанот, како и на сонцето итн.). Густината на материјата и формите е резултат на едно внатрешно доживување, така што треперливите боени дамки (некаде како „блесок на пожар“) се пренесуваат и на окolinата на предметот. Во бојата можат да се забележат трагите на четката, на меките делови на прстите. Во делата се содржани и некои несвесни импулси. Тоа воедно значи напор да се исчекори од вкусот на „неповратната минливост“. Во нив тагата и радоста се поставени во некаков напрегнат однос. Се потсетувам на искуството на сликарот Волс кој нвели дека достојни за забележување се единствено напрегнатостите на егзистенцијата.

Ридестиот македонски предел, заедно со музиката и орото се меѓу најубавите нешта за мене. Тие можат да возбудат до солзи. Едно такво чувство забележал авторот на „Стерна“ Блаже Конески во својата песна „Тешкото“. Паул Кле, кој му давал посебно значење на движењето во ликовната уметност бил уверен дека „существениот творечки процес се одвива долу, под нивото на свеста“. Имам чувство дека претставата за ридот и играта ѝ претходеле на мојата свест. Музиката и сликата ме поттикнуваат во работата, а ритамот и бојата, всушност, се општа содржина на моето сликарство, на сите мои надворешни доживувања и на ликовниот израз. Делото е резултат на едно „существено доживување“ на играта. Значи, не станува збор за егзактно проучување на движењата туку, пред сè, за набљудување и доживување на играта, за евокација и некои белези на „битова кореографија“ и слично. Во бојата, нанесувана во извиени потези и во кружни сегменти е содржан цртежот, формата и светлината. Овие изразни средства се поврзуваат со некои неконкретни, како и со фигуративни значења и со ритамот на сликарски доловената игра. Сугестија навреме произлегува од преобразените форми на видливата реалност. Близко ми е искуството на Анри Мишо, поет и сликар кој забележал: „Бев опседнат со движењата, распнат од тие форми кои ми надоаѓаа брзо и во ритми...“. Бојата, некогаш, презема независна функција и на тој начин, не ги покрива туку ги оживува сликарските потези. Сликата за мене е завршена во оној момент кога се прекинуват тековите на бележење. На тој начин во сликарскиот чин е содржан стремежот за ослободување, што е различно од искуството на остварување слобода во спонтаност на уметноста на Истокот.

Можев да забележам дека ликовната експликација, спонтана но и промислена, некогаш донесува поинаков резултат од оној што сме сакале да го постигнеме.

Би сакал да наведам некои други искуства. Милан Кундера, потрагата по идентитет на творечката индивидуалност (која се препознава во уметниковиот ракопис) ја споредува со „бунар на минатото“. Оскар Кокошка, еден од сликарите кој работел во состојба на вдахновение и на крајна напрегнатост, запишал: „Психата говори за уметникот а уметникот може само да биде сведок на визијата што ја носи во себе“. Во сликите, со помош на дифузните дамки боја, може да се почувствува неопределена но сеопфатна атмосфера на расположенија и лирска енергија. Станува збор за мали сликарски етиди кои досега не се развиле во „широка мелодија“. Киро Урдин во една пригода ми сугерираше да работам на поголеми формати.



Автопортрет, 1995 / молив и пастел на хартија / 49,5 x 34,6 см.

Денес може да се слушне дека „сликарството е на умирање“ и дека ништо повеќе не е мануелно и директно. Понекогаш, во моменти на длабока мотивација и револт прибегнувам кон формата на перформансот или на инсталацијата за да остварам, директна комуникација со публиката.

Сликарството, историјата на уметноста и критиката се сродни области. Тие меѓусебно да се дополнуваат, но едновремено ги задржуваат своите посебности. Повеќегодишното искуство, во сите овие области резултира со чувство на длабока резигнираност, посебно кога ќе помислам што се можело да се направи. Во такви моменти се потсетувам на Клеовото мислење дека, всушност, во работата нема кој да ќе разбере, ниту да ни помогне. Мојот професор Димче Коцо знаеше да рече: „Нашата струка едноставно не е за сиромашни студенти“. Така, се потврдува дека во наши услови е тешко да се оствари творечка автономност во областа на сликарството, исто колку и во историјата на уметноста.

Вирџинија Вулф во својот есеј "Сопствена соба" забележува дека едно сиромашно дете, во различни временски епохи "има малку надеж да се осамостои до онаа интелектуална слобода од која се раѓаат големите дела." Оваа позната писателка извлекува заклучок дека "интелектуалната слобода зависи од материјални вредности", како и тоа дека "поезијата зависи од интелектуалната слобода", што се однесува како на жените така и на мажите.

На прашањето, зошто да се пишува или слика доколку тоа бара толку голем напор и жртвување, може де се одговори на следниот начин: искрениот творечки порив, бара начин и пат да се реализира во конкретно дело, без оглед колку тоа ни изгледа незначително. Доколку во сликарскиот чин се внесе искрена посветеност во него се проткајува своевидно религиозно доживување.

Авторот

*Изложбата е комбинирана од слики создадени во различни временски периоди. Мал дел од нив се изложувани на поранешни изложби. Сликиште се поиздавани со прекарот "Пале", поштоа со иницијалиите "В.В", како и со презимејто Величковски.*



Од циклусот тешкото, 1993 / акварел на хартија / 22 x 31 см.

• Писмо браќата изложбите  
Стајајчи

Кога дојдов да ја видам озложбата  
на Влајмир Величковски воопшто не  
ни размисувала дека ќе не обиде  
со некоја слично губеста, па не  
напера да се одвои 'иселен'  
со слична губеста кога зроги  
од нервите и творчка. Едноставно  
ќе се одури да се одвои ред од  
зрадичите на прекрасните творби.

08.07.1997  
Милевски Судар  
Глигор

Нов дух на старите простиор, нов  
простиор, нова мује, Величковски со нејзината  
изразителност по покрета културните влз  
кој дополнује не напушта.  
Владимир

Беше за мене загадочен склад  
на Величковски, и во овој вид и во  
осветлување сејалникот не покажаше  
макната зрака од жив. Сидјот  
на чистотата со когорвешките  
с соседи усугоди и пурпурните  
и оливните зајаси на  
животот!!

17.10.98

Судар

А. Судар

Неговите колористички растреперени, густо нанесени бои, платна стилски близки  
до експресионизмот, всушност се неговата интима, неговите внатрешни судирања,  
излив од длабочините на неговата душа.


Постојан судир на софистициран интелект, критичар и творец. Врска помеѓу  
минатото и сегашноста. Владо како творец - немирен, еруптивен, емотивен.

Струмица, 08.10.1998 год.

Глигор Бекаров


# ОД ЦИКЛУСОТ СОНЦЕ

Стремеж , 2003 / масло на платно / 73x 92 см



Бачата на Јордан, 1992 - 2003 / масло на платно / 50,5x 71 см





Сончев изблеск (сликано во Банско), 1999 / масло на платно / 75,5 x 55 см.

# ОД ЦИКЛУСОТ СОНЦЕ

Мотив од Охри / масло на платно / 34 x 42 см.




Банчата на Јордан II, 1992 - 2003/ масло на платно / 71,5 x 51 см.



Осен на патека, 1994/ масло на платно / 80 x 60 см.




Мотив од Банско, 1999/ масло на платно / 45 x 40 см.





Сончево разлептане, 1999/ масло на платно / 65x 54 см.




Мостот кај Велес, 2000/ масло на платно / 46x 55 см.

## ОД ЦИКЛУСОТ ТЕШКОТО



1993 / акварел и пастел на хартија / 25,1 x 35,1 см.



Гваш на хартија / 24,9 x 35,9 см.



1992 / молив и темпера на хартија / 33 x 46,4 см.



Пастел и темпера на хартија / 24,8 x 34,5 см.



Туш во боја на хартија / 29,8 x 43,2 см.



Акварел и пастел на хартија / 24,5 x 35 см.

ОД ЦИКЛУСОТ ТЕШКОТО



Пастел и темпера на ахартија / 37,5x 27,5 см

# ОД ЦИКЛУСОТ ТЕШКОТО

2003 / Масло на платно / 60 x 70 см



1999 / Масло на платно / 81,5 x 100 см





2003 / Масло на платно / 60 x 70 см.



1971 / Молив и акварел на платно / 40 x 48 см.



Темпера на хартија / 24,5 x 35,5 см.



2003 / Масло на платно / 32,5 x 47,5 см

## ОД ЦИКЛУСОТ ТЕШКОТО



Темпера, масло и пастел на хартија / 33 x 46,7 см.



Пастел на хартија / 35 x 49,5 см.



1996 / пастел на хартија / 33 x 42,5 см.

Пастел и масло на картон / 27 x 21 см.



Распетие / пастел на картон / 33,2 x 23,4 см.



Танц, 1992/97 / масло на платно / 50 x 55 см.



## ОД ЦИКЛУСОТ ТЕШКОТО



1971 / пастел на хартија / 27,8 x 31,6 см.



Пастел и масло на хартија / 28 x 39,8 см.




Темпера, пастел и масло на хартија / 35,7 x 48 см.



Пастел на хартија / 41,5 x 58,7 см.



1972 / акварел на хартија / 41 x 59 см.



1970 / темпера на хартија / 35,1 x 49,1 см.

# ПАСТЕЛИ И ЦРТЕЖИ

Од приказот тешкото, 1970 / пастел на хартија / 40 x 35 см.




Тане, 1971 / пастел на хартија / 27 x 21 см



Мајка и дете, 1990 / пастел на хартија / 28,7 x 21 см



Портрет на детето ми / молив на хартија






Танџ, 1971 / алварел на хартија / 29,7 x 35 см.




Портрет на дедо ми / молив на хартија




Од циклусот тешкото, 1971 / пастел на хартија / 29,3 x 42 см..

## КУЌКИ И МАНАСТИРИ



Мотив од Галичник, 1992 / пастел и акварел на хартија / 32 x 42 см.



Мотив од Галичник, 1992 / пастел и акварел на хартија / 32 x 42 см.




Мотив од Галичник, 2003 / Масло на платно / 60 x 70 см




Ноктурно, Врановци, 1999 / Macao na plavimo / 55 x 45,5 cm.

# КУКИ И МАНАСТИРИ



Кантоо, 1994 / Масло на платно / 51,4 x 28,9 см.




Мотив од Св. „Јоаким Осоговски“, 1993/ пастел, акварел и масло на хартија / 31,8 x 49,5 см



Мотив од Дојран, 1992 / Масло на картон / 25 x 32 см

## КУЌИ И МАНАСТИРИ



Мотив од Св. „Јоаким Осоговски“, 1992 / пастел и масло на хартија / 31,6 x 48,9 см




Црквата во Кнежино, 1993/96/97 / масло на платно / 50 x 60 см.




Капија / пастел на хартија / 49 x 35 см.



Имагинарен танц, 1998 / маслово има платно / 60 x 55 см.




Мотив од Охрид, 1997 / маслово на платно / 40 x 35 см.



Црквата во Вельуса, 1993 / маслово на платно / 60 x 50 см.


## КУЌИ И МАНАСТИРИ




Чардак во Вељуса, 1993 / масло на платно / 50 x 60 см.



Мотив од Инциково, 1996 / масло на платно / 65 x 80 см.




Мотив од „Попова Шапка“, 1989 / пастел и масло на хартија / 26 x 17 см.



Куќа во Вељуса, 1993 / масло на платно / 60 x 50 см.



Мотив од „Мажир маало“, 1996 (97) / масло на платно / 63 x 78 см.



Мотив од Св. „Јоаким Осоговски“, 1992 / масло на платно / 50 x 70 см.

Умешничка галерија "Чифче амам" - Скопје

Кукаша "Васил Главинов" - Велес



Министерство за култура на  
Р. Македонија

Издавач: Работнички универзитет „Јосча Свештарот“ – Струмица  
За издавачот: Стојан Дончевски  
Одговорен уредник: Глигор Бекаров  
Фотографии: Станко Неделковски  
Ликовно уредување: Костадин Батев  
Печат: „ДИЗАЈН БАТЕВ“, – Скопје  
Тираж: 300 примероци